

ПРАСКА

МАКЕДОНИЈА

САДЕН МАТЕРИЈАЛ

18.05.2009.



Младите садници потераа, третирани со 0,3%раствор

II-ор ТРЕТМАН

05.06.2009.



Растот и развојот покрај сушата се во забрзан процес

IV-ти ТРЕТМАН

03.07.2009



Младите садници интензивно растат

КРАЈ НА ТРЕТИРАЊЕ

20.08.2009.



Одрвенување на млади садници

КОМЕНТАР

- И покрај екстремните суша и топло лето, процентот на родот на праски е 100 %
- Земајќи во предвид дека праската е една од најосетливиот вид на овошје на суша, а оваа беше една од најсушните години во последните сто години, фасцинантен е прирастот на младите садници и богатството на лисна маса на нив, што говори колку физиолошките процеси во билките благодарение на третирање со Herbagreen, се одвиваа интензивно и покрај неповолните влијанија од околината .

ПРАСКА 2-ра ГОДИНА



СРЕДИНА НА СТЕБЛО



Развивање на садници на сите страни долги и до 1 m

ПРАСКА 4-та ГОДИНА

17.08.2009.



III

V

ДЕТАЛИ

17.08.2009.



III



V

ЛИСТ И ПЛОД



ЗАКЛУЧОК

- Праската е една од најосетливите овошја при недостаток на вода.
- Видливо е дека процентот на млади садници и покрај неповолните еколошки фактори е 100%, а нивниот развој во текот на летните месеци е очигледен и непрекинат и покрај наведеното, благодарение на третирањето ја спречи прекумерната транспирација, делувајќи истовремено поволно на сите физиолошки процеси во младите билки, а посебно антиоксидасно, овозможувајќи го нивниот развој.
- Кај постарите билки видливо е колку е значаен прирастот на гранките и лисната маса во текот на годината по третирањето.
- Посебно е впечатлива разликата помеѓу 3 и 5 пат на третирани билки во однос на големината на гранките кои се просечно 15 до 20 cm подолги и со подобри листови, кои се потемно зелени заради поголемиот хлорофил и забрзаниот метаболизам кај 5 пати третираните билки.
- При снимањето пронајдени се неколку плодови кои беа останати од берба. Видливо е дека се здрави и големи, исто така и сочни, а останатите за проба се уште стоеја и беа здрави и после 20 дена.
- После се наведеното, видливо е дека кај праските, препораката за третирање треба да се врши барем пет пати, а резултатите се очигледни.